



Т.А. КАРАЦА ТУРС

ТЕЛ. + 389 47 236 628 МОБ:+ 389 75 342 757

e-mail:karadzatus@gmail.com

www.karadzatus.com

Лиценца „А“ # 459

SPRING BREAK 2015 (МАТУРАНТИ)

ПАРАЛИЈА

22.05. – 25.05.2015 (3 ноќевања со вклучен превоз)

Специјална понуда за оние со најмногу енергија за забава ! Тимот на Караца продолжува со традицијата : најдобар провод за сите МАТУРАНТИ и СРЕДНОШКОЛЦИ !!! И оваа година базата на неколку илјади млади луѓе од целата е ПАРАЛИЈА, Р.Грција. Едно од најпознатите одморалишта на Егејското море, во подножјето на планината Олимп, оваа пролет ќе биде центар на забавата...сонце, плажа, море, одлична музика, коктейли, журка...



1.ДЕН (22.05.2015) БИТОЛА – ПАРАЛИЈА

Тргување од договореното место во раните утрински часови. Влез во Грција преку граничниот премин Богородица. Пристигнување во Паралија, запознавање со местото и сместување во избраните хотели. Слободно време за одмор од патувањето и припрема за 3 дневното тотално лудило. Прва вечер и прва забава за запознавање !!! Ноќеевање за оние кои нема да успеат да го издржат нашиот ритам... :)

2.ДЕН (23.05.2015 Сабота) ПАРАЛИЈА – СОЛУН



После утринското кафе, не ја испуштајте можноста за факултативна посета на вториот по големина грчки град – Солун. Покрај модерната архитектура, големите булеварии и плоштади, во Солун се зачувани и голем број историски вредни градби. После разгледот на Солун, враќање во Паралија на дневна WELCOME BEACH забава: песок, сонце, коктейли, најпопуларните светски музички хитови, заоѓање на сонцето... НЕПРОЦЕНЛИВО... Краток одмор и припремање за вечерната забава ALL WHITE!... Оваа вечер нема спиење

3.ДЕН (24.05.2015 Недела) ПАРАЛИЈА

Пиене кафе и расонување во некој од бројните барови покрај море. Полнење батерии за новиот ден и нови искушенија. Во веќе познатиот ритам продолжуваме со нова тематска BEACH забава, со нови DJ-и и нова енергија... Лудило до доцните попладневни часови, одмор, па загревање за третата ноќна журка – GOODBYE (GRAFFITI) забава.



За сите аранжмани важат општите услови на патување на Ле Ти Турс Караца 2007 ДООЕЛ Битола , а кои се ускладени со ATAM стандардите.

ТЕРМИН 22-25.05.2015



4.ДЕН (25.05.2015 Понеделник) ПАРАЛИЈА – БИТОЛА

Будење, трезнење и напуштање на хотелот. Остатокот од денот можеме да го искористиме за капење и одмор на плажа. Тргување према Битола во договорено време. Пристигнување вечерта.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:

HIPER FIRST MINUTE – € (3 ноќевања со вклучен превоз)

FIRT MINUTE –

РЕДОВНА ЦЕНА :



Цената вклучува:

- Комплетна организација со пратител на патувањето.
- 3 ноќевања во хотели со 2** и 3*** или апартмани
- Превоз со модерни туристички автобуси (Клима, ТВ, ДВД) на наведената релација
- Мајци
- Фломастери
- Картички за попуст

Цената не вклучува:

- Факултативни излети и party алка
- Доплата за двокреветна соба – 10 € по лице
- Патничко и здравствено осигурување

Напомени:

- Сите уплати се во денарска противвредност по курс – 1 евро = 62 денари.
- Т.А. Ле-Ти турс Караца 2007 го задржува правото за промена на редоследот на програмата

За сите аранжмани важат општите услови на патување на Ле Ти Турс Караца 2007 ДООЕЛ Битола , а кои се ускладени со АТАМ стандардите.

